

За спроведување на Законот за ратификација на Протоколот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација и Спогодбата од Маракеш за основање на Светската трговска организација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/03), член 10 од Спогодбата за техничките бариери во трговијата и Анекс Б точка 3 и 10 од Спогодбата за примена на санитарните и фитосанитарните мерки кои се интегрален дел од Спогодбата од Маракеш за основање на Светската трговска организација и член 36 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.01.2005 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ПОСТАПКИ ЗА НОТИФИКАЦИЈА НА СТАНДАРДИ, ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И ПО-
СТАПКИ ЗА ОЦЕНКА НА СООБРАЗНОСТ И САНИТАРНИ
И ФИТОСАНИТАРНИ МЕРКИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат обврските и односите на надлежните органи на државната управа и Институтот за стандардизација на Република Македонија (во натамошниот текст: ИСРМ) во врска со постапките за нотификација на стандарди, технички прописи и постапки за оценка на сообразност што произлегуваат од примена на Спогодбата за техничките бариери во трговијата на Светската трговска организација (во натамошниот текст : Спогодба за ТБТ) потпишана во рамките на Спогодбата од Маракеш за основање на Светската трговска организација (во натамошниот текст: СТО).

Со Уредбата се пропишува и методот на работа и соработката помеѓу надлежните органи на државната управа во подготовка на санитарните и фитосанитарни мерки и нивната нотификација во согласност со Спогодбата за примена на санитарните и фитосанитарни мерки на Светската трговска организација (во натамошниот текст : Спогодба за СПС), потпишана во рамките на Спогодбата од Маракеш за основање на СТО.

Член 2

Одредбите од глава 2 од оваа уредба, ќе се применуваат и на постапките за нотификација произлезени од меѓународните договори за создавање на зони за слободна трговија, царински унии и спогодби за асоцијација кои се обврзувачки за Република Македонија, доколку со тие меѓународни договори не е поинаку уредено.

Член 3

Не е дозволено повикување на македонски национални стандарди во техничките прописи, во случаите кога ИСРМ нема претходно спроведено постапка за нотификација на таквите стандарди во согласност со одредбите од оваа уредба.

Член 4

Информативните тела при ИСРМ и Републичкиот завод за здравствена заштита (во натамошниот текст: РЗЗЗ) се должни доставените и пристигнатите нотификации да ги објават секој во својот делокруг и истите да бидат достапни до јавноста.

2. ПОСТАПКА ЗА НОТИФИКАЦИЈА СОГЛАСНО СПОГОДБИТЕ ЗА ТБТ И СПС

ОДДЕЛ ЕДЕН

Заеднички одредби

Член 5

Министерството за економија е надлежен орган за примена на одредбите кои се однесуваат на постапките за нотификација утврдени со Спогодбите за ТБТ и СПС.

Член 6

Термините употребени во оваа уредба го имаат следното значење:

"Производ" е секој индустриски и земјоделски производ, вклучувајќи ги и рибите.

"Стандард" е секој документ одобрен од признаено тело, кој обезбедува, за вообичаена и повторувана употреба, правила, насоки или карактеристики за производите или со нив поврзаните процеси и производни методи, со кои не е задолжително да се постигне усогласување. Тој може да ги вклучува, или да се однесува исклучиво на терминологијата, симболите и барањата што важат за производот, производниот процес или метод, во однос на пакувањето, означувањето и етикетањето.

"Технички пропис" е секој документ со кој се определуваат карактеристиките на производот или постапките и производните методи поврзани со нив, вклучувајќи прописи со кои сообразноста е задолжителна. Техничкиот пропис може да ги вклучува, или да се однесува исклучиво на терминологијата, симболите и барањата што важат за производот во однос на пакувањето, означувањето и етикетањето на начин на кој тие се применуваат на производ, процес или производствен метод.

"Постапка за оценка на сообразност" е секоја постапка што, директно или индиректно, се користи за да се одреди дали се исполнети барањата содржани во техничките прописи или стандарди. Постапките за оценка на сообразноста вклучуваат, интер алиа, постапки за земање мостри, тестирање и инспекција; проценување, верификација и потврди на сообразноста; регистрација, акредитација и одобренија, како и нивни комбинации.

"Санитарни и фитосанитарни мерки" е било која мерка што е применета: (а) за да се заштити животот или здравјето на животните или на растенијата на територијата на Членката, од опасностите што произлегуваат од влегување, настанување или ширење на паразити, болести, организми кои пренесуваат болести или организми кои предизвикуваат болести; (б) за да се заштити животот или здравјето на луѓето или на животните на територијата на Членката, од опасностите што произлегуваат од присуството на адитиви, загадувачи, токсини или организми кои предизвикуваат болести, во храната, пијалациите или прехранбените производи; (в) за да се заштити животот или здравјето на луѓето, на територијата на Членката, од опасностите кои настануваат како последица на болести пренесувани од животни, растенија или нивни производи, или од влегувањето, настанувањето или ширењето на паразити; или (г) за да се спречи или ограничи друга штета на територијата на Членката, предизвикана од влегувањето, настанувањето или ширењето на паразитите.

Санитарните или фитосанитарните мерки ги опфаќаат сите соодветни закони и други прописи и постапки, вклучувајќи ги, интер алиа, и критериумите што се однесуваат на крајниот производ; преработувачките и производните методи; постапките за тестирање, инспекција, издавање на сертификати и на одобренија; карантински третман, вклучувајќи ги и релевантните барања во врска со транспортот на животните или растенијата или во врска со материјалите кои се неопходни за нивно одржување во живот за време на транспортот; одредбите кои се однесуваат на релевантните статистички методи, процедурите за

земање примерок и методите за проценка на опасноста; и барањата во врска со пакувањето и означувањето, кои директно се однесуваат на безбедноста на храната.

ОДДЕЛ ДВА

Спогодба за ТБТ

а). Постапка за нотификација на мерки преземени од страна на Република Македонија

Член 7

Министерството за транспорт и врски, Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за животна средина, ИСРМ и сите други органи и тела (во натамошниот текст на овој Оддел: надлежен орган) кои подготвуваат стандарди, технички прописи или постапка за оценка на сообразност, предмет на нотификација согласно одредбите на Спогодбата за ТБТ (во натамошниот текст на овој Оддел: мерка) или заради проблеми од итна природа во делот на сигурноста, здравјето, заштитата на животната средина или националната безбедност веќе ги имаат усвоено таквите мерки, имаат обврска истите да ги нотифицираат до Министерството за економија во македонска и англиска верзија колку е можно порано.

Член 8

Нотификацијата од член 7 на оваа уредба, треба да содржи:

- Органот на државна управа доносител на прописот за мерката, негов телефон, факс, е-пошта и лицето надлежно да контактира со Министерството за економија;
- Име (наслов) на прописот, број на страни и јазици на кои е достапен;
- Наведување на членовите од спогодбата за ТБТ според кои се врши нотификацијата;
- Законската основа за донесување на мерката;
- Број на Службен весник во кој мерката е објавена доколку истата е веќе усвоена;
- Сектор и делокруг на примена на мерката;
- Листа на производи на кои мерката се однесува;
- Краток опис на содржината на мерката;
- Цели и причини за донесување и образложение за итноста на мерката што се донесува;
- Листа на домашни правила на кои истата се повикува;
- Листа на меѓународни правила или документи на кои мерката се темели;
- Отстапување од меѓународните правила и документи;
- Причини за такво отстапување;
- Датум за усвојување или датум кога мерката е усвоена како и датум за нејзино стапување на сила.

Во прилог на нотификацијата надлежниот орган е должен да достави и оценка за потребата од нејзино доставување до Секретаријатот на СТО со образложение на истата.

За потребите на нотификацијата надлежните органи имаат обврска да се придржуваат кон стандардниот образец на СТО за дистрибуирање на нотификации. Надлежниот орган во прилог на пополнетиот образец има обврска да достави копија од мерката што е предмет на нотификација.

Член 9

Министерството за економија е должно да одлучи за потребата од проследување на добиената нотификација до Секретаријатот на СТО. При одлучувањето Министерството за еко-

номија ќе се придржува кон Спогодбата за ТБТ и оценката и образложението на надлежниот орган по ова прашање. Нотификациите за кои се произнело позитивно, еднаш регистрирани, Министерството за економија е должно да ги достави до Секретаријатот на СТО преку дипломатски пат колку е можно порано.

За спроведената нотификација Министерството за економија е должно да го извести надлежниот орган. Копија од нотификацијата заедно со пропратната документација Министерството за економија е должно да достави и до Информативното тело при ИСРМ.

Во случаите кога предмет на нотификација е мерка во подготовка која суштински отстапува од меѓународните стандарди, Министерството за економија има обврска да го извести надлежниот орган дека, во рок од 60 дена тој не може да пристапи кон усвојување на нотифицираната мерка. Рокот се пресметува од денот на доставувањето на нотификацијата до Секретаријатот на СТО.

Член 10

Одлуката за спроведување на нотификациите по основ на обврските од Анекс 3 од Спогодбата за ТБТ ќе ја донесува ИСРМ.

Нотификациите од став 1 од овој член, ИСРМ има обврска директно да ги достави до Информативниот Центар на Меѓународната Организација за Стандардизација/Меѓународна Електротехничка Комисија (ИСО/ИЕЦ), за што задолжително го информира Министерството за економија.

Член 11

Одредбите за нотификација на мерки опфатени со оваа уредба ќе се применуваат и во случаите на нивни суштински измени или дополнувања, при што истовремено треба да се наведе датумот на нивно стапување на сила како и производите на кои се однесуваат таквите мерки.

б). Постапка по пристигнати писмени коментари и барања за дополнителни информации

Член 12

Писмените коментари и барања за дополнителни информации (во натамошниот текст на овој Оддел: барања) на земјите членки на СТО или заинтересирани субјекти во тие земји во врска со нотифицираните мерки, Информативното тело при ИСРМ или друг орган до кој истите се пристигнати, се должни веднаш да ги проследат до Министерството за економија, надлежниот орган и Информативното тело при ИСРМ доколку истото не се јави како примател на таквото барање. Примателот е должен да го потврди приемот на таквото барање.

Член 13

Министерството за економија има обврска од надлежниот орган да побара во одговорот на добиените коментари да биде опфатен превод на мерката или нејзина кратка содржина на англиски јазик и одговор на претходно добиените коментари, во кој јасно ќе биде наведено дали истите ќе бидат целосно или делумно земени во предвид во понатамошната подготовка на мерката или ќе бидат отфрлени со наведување на причините за таквиот чекор.

ИСРМ ќе ги наплатува од земјите членки на СТО или други заинтересирани субјекти трошоците за копиите од документите испратени по основ на пристигнатите барања. Цената на копиите мора да биде соодветна, при што исклучувајќи ги реалните трошоци за доставување, истата да биде еднаква со онаа наплатена на домашните субјекти или на другите земји членки на СТО или нивни субјекти.

Член 14

Преводот на мерката или нејзината кратка содржина и одговорот, надлежниот орган е должен да ги достави до Министерството за економија во најкраток можен рок, но во секој случај не подоцна од 5 дена.

Член 15

Преводот на мерката или нејзината кратка содржина и одговорот еднаш одобрени, Министерството за економија е должно преку дипломатски пат да ги проследи до земјата членка на СТО или друга заинтересирана страна подносител на барањето. Копија од истите Министерството за економија е должно да достави и до Информативното тело при ИСРМ.

Министерството за економија во согласност со надлежниот орган може да го продолжи рокот од 60 дена утврден во член 9 став 3 од оваа уредба. За ваквото продолжување Министерството за економија има обврска по дипломатски пат веднаш да го извести Секретаријатот на СТО и Информативното тело при ИСРМ.

Член 16

Во случаи кога заради отфрлање на пристигнат коментар, земјата подносител на коментарот бара преговори, истите ќе бидат водени од страна на Министерството за економија во соработка со надлежниот орган кој се јавува како предлагач на мерката.

Евентуално постигнатата спогодба во преговорите помеѓу двете страни ќе биде нотифицирана до Секретаријатот на СТО.

Член 17

Одредбите од членовите 7 до 15 ќе се применуваат и на сите нотификации на веќе усвоени мерки заради итни проблеми или закани за сигурноста, здравјето, заштитата на животната средина и националната безбедност.

в). Постапка по пристигнати нотификации за мерки на други земји

Член 18

Нотификациите доставени од страна на други земји членки, дистрибуирани преку Секретаријатот на СТО, по дипломатски пат треба веднаш да бидат проследени до Министерството за економија.

Член 19

Добиената нотификација, Министерството за економија има обврска веднаш да ја достави до надлежниот орган, Информативното тело при ИСРМ и стопанските и други субјекти кои претходно пројавиле интерес за нејзино добивање, заради нејзината релевантност за конкретен производ од нивен интерес.

Во пропратното писмо на нотификацијата, Министерството за економија е должно да укаже на можноста за добивање на целиот текст на нотифицираната мерка како и обезбедување на дополнителни објаснувања кои се достапни преку истото министерство.

Член 20

Доколку надлежниот орган или друго заинтересирано лице, оцени дека усвојувањето на мерката може да предизвика непотребни пречки во меѓународната трговија, за таквиот став веднаш ќе го информира Министерството за економија. Информацијата треба да содржи образложение за таквата оценка како и предлог измени на нотифицираната мерка.

Субјектите од став 1 од овој член имаат можност да побараат продолжување на рокот за усвојување на мерката од страна на земјата членка на СТО и започнување меѓународни преговори во случај на отфрлање на писмените коментари доставени претходно.

Член 21

Министерството за економија во соработка со надлежниот орган и по потреба на другите заинтересирани лица од член 19 став 1 од оваа уредба, врз основа на добиените ставови, образложенија и предлози ја утврдува формата и содржината на писмениот коментар, евентуалното барање за продолжување на рокот за усвојување на нотифицираната мерка или барањето за започнување меѓународни преговори.

Утврдените ставови по прашањата од став 1 на овој член, Министерството за економија е должно преку дипломатски пат да ги достави до земјата која ја нотифицирала мерката.

Член 22

Во случаи на отфрлање на доставените коментари и започнување на меѓународни преговори со земјата подносител на нотификацијата, истите ќе бидат водени од страна на Министерството за економија во соработка со надлежниот орган.

Евентуално постигнатата спогодба во преговорите помеѓу двете страни ќе биде нотифицирана до Секретаријатот на СТО.

ОДДЕЛ ТРИ

Спогодба за СПС

а). Постапка за нотификација на мерки преземени од страна на Република Македонија

Член 23

Дирекцијата за храна при Министерството за здравство, Управата за ветеринарство и Управата за заштита на растенијата при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и сите други органи и тела (во натамошниот текст на овој Оддел: надлежен орган) кои иницираат подготовка на санитарни или фитосанитарни мерки, предмет на нотификација согласно одредбите на Спогодбата за СПС (во натамошниот текст на овој Оддел: мерка) или заради проблеми од итна природа во однос на заштита на здравјето веќе ги имаат усвоено таквите мерки, имаат обврска истите веднаш да ги нотифицираат до Министерството за економија во македонска и англиска верзија.

Член 24

Нотификацијата од член 23 на оваа уредба, треба да содржи:

- Органот на државна управа доносител на прописот за мерката, негов телефон, факс, е-пошта и лицето надлежно да контактира со Министерството за економија;
- Име (наслов) на прописот, број на страни и јазици на кои е достапен;
- Наведување на членовите од спогодбата за СПС според кои се врши нотификацијата;
- Законската основа за донесување на мерката;
- Број на Службен весник во кој мерката е објавена доколку истата е веќе усвоена;
- Земји кои се засегнати со мерката;
- Сектор и делокруг на примена на мерката;
- Листа на производи на кои мерката се однесува;
- Краток опис на содржината на мерката;

- Цели и причини за донесување и образложение за итноста на мерката што се донесува;
- Листа на домашни правила на кои истата се повикува;
- Листа на меѓународни правила или документи на кои мерката се темели;
- Отстапување од меѓународните правила и документи;
- Причини за такво отстапување;
- Датум за усвојување или датум кога мерката е усвоена како и датум за нејзино стапување на сила.

Во прилог на нотификацијата надлежниот орган е должен да достави и оценка за потребата од нејзино доставување до Секретаријатот на СТО со образложение на истата.

За потребите на нотификацијата надлежните органи имаат обврска да се придржуваат кон стандардниот образец на СТО за дистрибуирање на нотификации. Надлежниот орган во прилог на пополнетиот образец има обврска да достави копија од мерката што е предмет на нотификација.

Член 25

Министерството за економија е должно да одлучи за потребата од проследување на добиената нотификација до Секретаријатот на СТО. При одлучувањето Министерството за економија ќе се придржува кон Спогодбата за СПС и оценката и образложението на надлежниот орган по ова прашање. Нотификациите за кои се произнело позитивно, еднаш регистрирани, Министерството за економија е должно веднаш да ги достави до Секретаријатот на СТО преку дипломатски пат.

За спроведената нотификација Министерството за економија е должно да го извести надлежниот орган. Копија од нотификацијата заедно со пропратната документација Министерството за економија е должно да достави и до Информативното тело при Р333.

Во случаите кога предмет на нотификација е мерка во подготовка која суштински отстапува од меѓународните стандарди, Министерството за економија има обврска веднаш да го извести надлежниот орган дека, во рок од 60 дена тој не може да пристапи кон усвојување на нотифицираната мерка. Рокот се пресметува од денот на доставувањето на нотификацијата до Секретаријатот на СТО.

Член 26

Одредбите за нотификација на мерки опфатени со оваа уредба ќе се применуваат и во случаите на нивни суштински измени или дополнувања, при што истовремено треба да се наведе датумот на нивно стапување на сила како и земјите и производите на кои се однесуваат таквите мерки.

б). Постапка по пристигнати писмени коментари и барања за дополнителни информации

Член 27

Пристигнатите писмени коментари и барања за дополнителни информации (во натамошниот текст на овој Оддел: барања) на земјите членки на СТО или заинтересирани субјекти во тие земји во врска со нотифицираните мерки, Информативното тело при Р333 или друг орган до кој истите се пристигнати, се должни веднаш да ги проследат до Министерството за економија, надлежниот орган и Информативното тело при Р333 доколку истото не се јави како примател на таквото барање.

Примателот е должен да го потврди приемот на таквото барање.

Член 28

Министерството за економија има обврска од надлежниот орган да побара во одговорот на добиените коментари да биде опфатен превод на мерката или нејзина кратка содржина на англиски јазик и одговор на претходно добиените коментари, во кој јасно ќе биде наведено дали истите ќе бидат целосно или делумно земени во предвид во понатамошната подготовка на мерката или ќе бидат отфрлени со наведување на причините за таквиот чекор.

РЗЗЗ ќе ги наплатува од земјите членки на СТО или други заинтересирани субјекти трошоците за копиите од документите испратени по основ на пристигнатите барања. Цената на копиите мора да биде соодветна, при што исклучувајќи ги реалните трошоци за доставување, истата да биде еднаква со онаа наплатена на домашните субјекти или на другите земји членки на СТО или нивни субјекти.

Член 29

Преводот на мерката или нејзината кратка содржина и одговорот, надлежниот орган е должен да ги достави до Министерството за економија во најкраток можен рок, но во секој случај не подоцна од 5 дена.

Член 30

Преводот на мерката или нејзината кратка содржина и одговорот еднаш одобрени, Министерството за економија е должно преку дипломатски пат да ги проследи до земјата членка на СТО подносител на барањето. Копија од истите Министерството за економија е должно да достави и до Информативното тело при РЗЗЗ.

Министерството за економија во согласност со надлежниот орган може да го продолжи рокот од 60 дена утврден во член 25 став 3 од оваа уредба. За ваквото продолжување Министерството за економија има обврска по дипломатски пат веднаш да го извести Секретаријатот на СТО и Информативното тело при РЗЗЗ.

Член 31

Во случаи кога заради отфрлање на пристигнат коментар, земјата подносител на коментарот бара преговори, истите ќе бидат водени од страна на Министерството за економија во соработка со надлежниот орган кој се јавува како предлагач на мерката.

Евентуално постигнатата спогодба во преговорите помеѓу двете страни ќе биде нотифицирана до Секретаријатот на СТО.

Член 32

Одредбите од членовите 23 до 30 ќе се применуваат и на сите нотификации на веќе усвоени мерки заради итни проблеми или закани за здравјето.

в). Постапка по пристигнати нотификации за мерки на други земји

Член 33

Нотификациите доставени од страна на други земји членки, дистрибуирани преку Секретаријатот на СТО, по дипломатски пат треба веднаш да бидат проследени до Министерството за економија.

Член 34

Добиената нотификација, Министерството за економија има обврска веднаш да ја достави до надлежниот орган, Информативното тело при РЗЗЗ и стопанските и други субјекти кои претходно пројавиле интерес за нејзино добивање, заради нејзината релевантност за конкретен производ од нивен интерес.

Во пропратното писмо на нотификацијата, Министерството за економија е должно да укаже на можноста за добивање на целиот текст на нотифицираната мерка како и обезбедување на дополнителни објаснувања кои се достапни преку истото министерство.

Член 35

Доколку надлежниот орган или друго заинтересирано лице, оцени дека усвојувањето на мерката може да предизвика непотребни пречки во меѓународната трговија, за таквиот став ќе го информира Министерството за економија. Информацијата треба да содржи образложение за таквата оценка како и предлог измени на нотифицираната мерка.

Субјектите од став 1 од овој член имаат можност да побараат продолжување на рокот за усвојување на мерката од страна на земјата членка на СТО и започнување меѓународни преговори во случај на отфрлање на писмените коментари доставени претходно.

Член 36

Министерството за економија во соработка со надлежниот орган и по потреба на другите заинтересирани лица од член 34 став 1 од оваа уредба, врз основа на добиените ставови, образложенија и предлози ја утврдува формата и содржината на писмениот коментар, евентуалното барање за продолжување на рокот за усвојување на нотифицираната мерка или барањето за започнување меѓународни преговори.

Утврдените ставови по прашањата од став 1 од овој член, Министерството за економија е должно преку дипломатски пат да ги достави до земјата која ја нотифицирала мерката.

Член 37

Во случаи на отфрлање на доставените коментари и започнување на меѓународни преговори со земјата подносител на нотификацијата, истите ќе бидат водени од страна на Министерството за економија во соработка со надлежниот орган.

Евентуално постигнатата спогодба во преговорите помеѓу двете страни ќе биде нотифицирана до Секретаријатот на СТО.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-244/1
31 јануари 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.